

Службен весник

на Република Македонија

Број 68

29 април 2015, среда

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2355. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работа за 2014 година на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор.....	4	2360. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“ ...	7
2356. Одлука за именување на заменик на министерот за одбрана.....	4	2361. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“ ...	7
2357. Уредба за воспоставување и начин на користење на информациски систем за изработување и спроведување на постапката за донесување на урбанистички планови, регулационски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации по електронски пат	4	2362. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“ ...	7
2358. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“ ...	6	2363. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“ ...	8
2359. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“ ...	7	2364. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“ ...	8

	Стр.		Стр.
2365. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на подвижни ствари - моторни возила на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје	8	2378. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје	17
2366. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници-Скопје.....	9	2379. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево	17
2367. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2014 година	9	2380. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Скопје	18
2368. Одлука за Четиринаесетта емисија на обврзници за денационализација..	9	2381. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Прилеп.....	18
2369. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Лисичани за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Лисичани општина Пласница	9	2382. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје	18
2370. Исправка на Одлуката за претворање на пригодните ковани пари изработени од злато во монетарно злато	16	2383. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево.....	18
2371. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на ЈП за државни патишта	16	2384. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП "СТРЕЖЕВО" - Битола.....	19
2372. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје.....	16	2385. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „СТРЕЖЕВО“ – Битола	19
2373. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“, - П.О. Скопје	16	2386. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје	19
2374. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани	16	2387. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“	19
2375. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување пасишта-Скопје	17	2388. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово	19
2376. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасишта-Скопје	17	2389. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје	20
2377. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водостопанство „ЛИСИЧЕ“-Велес.....	17	2390. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“-Куманово	20
		2391. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Струга	20

	Стр.		Стр.
2392. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид.....	20	2406. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје.....	23
2393. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница Гостивар	21	2407. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје.....	23
2394. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница Струга	21	2408. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје.....	24
2395. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје	21	2409. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на меѓународен стандарден број за книги (ISBN), на образецот на барањето за издавање на меѓународен стандарден број за периодични публикации и континуирани извори (ISSN) и на образецот на барањето за издавање на меѓународен стандарден број за музички нотни изданија (ISMN).....	24
2396. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница Тетово.....	21	2410. Правилник за трошоците за полагање на испитот за добивање на лекторска лиценца	28
2397. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија.....	21	2411. Упатство за начинот на изготвување на Програмата за градби кои не се предвидени со урбанистички план односно урбанистичко планска документација.....	28
2398. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга	22	2412. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	29
2399. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје	22	2413. Одлука за одземање на лиценцата за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас (ТНГ)	31
2400. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Скопје.....	22	2414. Одлука за одземање на лиценцата за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98 и Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1.....	32
2401. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.....	22	2415. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство	32
2402. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје.....	22	Огласен дел	1-112
2403. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје	23		
2404. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје	23		
2405. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија – Скопје.....	23		

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

2355.

Врз основа на членот 109 ставови (1), (4) и (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14 и 130/14), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 април 2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТА ЗА 2014 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

Член 1

Собранието на Република Македонија го одобрува Годишниот извештај за работа за 2014 година на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1902/1
28 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2356.

Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 април 2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА

1. За заменик на министер се именува:
- Иљми Селами, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за одбрана.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1903/1
28 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2357.

Врз основа на член 11-а од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/2001, 6/2002, 98/2008, 33/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.4.2015 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И НАЧИН НА КОРИС
ТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ ЗА ИЗ
РАБОТУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТА
ПКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА
НИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ И УР
БАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ**

Член 1
Предмет

Со оваа уредба се пропишува воспоставувањето и начинот на користење на информациски систем за изработување и спроведување на постапката за донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации по електронски пат.

Член 2
Цел

Информациониот систем од член 1 на оваа уредба е достапен преку интернет и истиот има за цел да овозможи изработување и спроведување на постапката за донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации во електронска форма, како и да се воспостави хармонизиран систем за размена на податоци меѓу корисниците.

Член 3

Дефиниции

Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следново значење:

1. „Информациони системи за изработување и спроведување на постапката за донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански докумендации и урбанистичко-проектни докумендации“ е систем составен од техничка опрема (сервери и други хардверски уреди), бази на податоци и софтверска програма како единствен централен систем за поврзување на корисниците (во понатамошниот текст: информатиски систем е-урбанизам).

2. „Корисници на информациски систем е-урбанизам“ се изработувачот на урбанистичкиот план, регулациониот план на генерален урбанистички план, урбанистичко-планската документација и урбанистичко-проектна документација, донесувачот на урбанистичкиот план и регулациониот план на генерален урбанистички план, органот надлежен за одобрување на урбанистичко-планската документација и урбанистичко-про-

ектна документација, органите на државна управа кои се вклучени во постапката за донесување на урбанистички план, регулациски план на генерален урбанистички план, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, субјектите од член 32 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, членовите на комисијата за урбанизам, членовите на комисијата од член 34 став (8) од Законот за просторно и урбанистичко планирање и комисијата од член 35 став (10) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, Државниот управен инспекторат, учесниците во стручна расправа и јавна анкета, членовите на Советите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје (во понатамошниот текст: корисници).

3. „Барател“ е правно и физичко лице кое е : подносител на барање за добивање на услови за планирање на просторот, подносител на барање за одобрување на планска програма, подносител на барање за одобрување на урбанистичко-планска документација, подносител на барање за одобрување на урбанистичко-проектна документација, подносител на иницијатива за изработка и донесување на урбанистички план, учесник во стручна расправа, јавна презентација и јавна анкета и подносител на барање за добивање на извод од урбанистички план, урбанистичко-планска документација и архитектонско урбанистички проект.

4. „Администратор“ е лице вработено во Министерството за транспорт и врски, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, кое е овластено да ја следи и координира оперативноста на информацискиот систем е-урбанизам.

Член 4

Воспоставување и примена на информацискиот систем е-урбанизам

(1) Со информацискиот систем е-урбанизам управува, го одржува и надоградува Министерството за транспорт и врски согласно прописите за електронско управување и прописите за податоци во електронски облик и електронски потпис, Законот за просторно и урбанистичко планирање и оваа уредба.

(2) Постапката за изработување и донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации се спроведува согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за начинот на спроведување на постапката за изработување и донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации во електронска форма и оваа уредба.

Член 5

Користење на информацискиот систем е-урбанизам

Корисникот и барателот за користење на информацискиот систем е-урбанизам треба да обезбеди компатибилни уреди и тоа: компјутер, пристап до интернет, дигитален сертификат издаден од овластен издавач, скенер и соодветен софтвер, сите поддржани од информацискиот систем е-урбанизам и електронска пошта.

Член 6

Регистрација на корисник и барател

(1) Администраторот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, ги определува улогите, привилегиите и корисничките имиња и лозинки на службените лица во општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, кои имаат овластување за преземање на дејствија во постапката за донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации, преку информацискиот систем е-урбанизам.

(2) Администраторот на Министерството за транспорт и врски ги определува корисничките имиња и лозинки на службените лица во Министерството за транспорт и врски, во другите корисници од член 3 став 1 точка 2 од оваа уредба.

(3) Барателот се регистрира самостојно на веб порталот, по што на сопствената електронска пошта добиваат корисничко име и лозинка.

Член 7

Доверливост и заштита

(1) Корисникот и барателот ги преземаат сите потребни безбедносни мерки на доверливост со цел да обезбеди соодветно користење на информацискиот систем е-урбанизам и да не овозможи користење од други лица.

(2) Секој барател внесува целосни, точни и ажурни податоци во барањето поднесено преку информацискиот систем е-урбанизам кои подлежат на заштита согласно Законот за заштита на лични податоци.

Член 8

Електронски пораки

(1) Информацискиот систем е-урбанизам автоматизира генерира електронски пораки по преземање одредено дејствие од корисниците и барателите преку соодветен модул во информацискиот систем е-урбанизам, при што истите се испраќаат до регистрираната адреса за електронска пошта на корисниците и барателите.

(2) За време на прием на една порака во електронско поштенско сандаче се смета за времето кое се појавува како време на успешно испратена порака во информацискиот систем е-урбанизам.

Член 9

Безбедност и одржување на информацискиот систем е-урбанизам

(1) Примарните сервери на кои се инсталирани софтверски програми и базата на податоци во информацискиот систем е-урбанизам се лоцирани, администрирани и хостирани од страна на Министерството за транспорт и врски.

(2) Физички пристап до просторијата во која се сместени серверите имаат само лицата кои се овластени од одговорното лице на Министерството за транспорт и врски.

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до просторијата и податоците зачувани на серверите, тоа лице треба да биде придружувано и надгледувано од овластено лице од ставот (2) на овој член.

(4) Просторијата во која се инсталирани серверите се заштитува од ризиците во опкружувањето, преку примена на мерки и контроли со кои се намалува ризикот од можни закани, вклучувајќи кражба, пожар, експлозии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијанија, пречки во снабдувањето со електрична енергија и електромагнетно зрачење.

Член 10

Заштита на серверите и софтверската програма

Серверите и софтверската програма се заштитуваат преку:

- поставување на огнени ѕидови (firewall) за заштита на внатрешните сегменти од надворешен пристап, кои се конфигурирани на начин што оневозможуваат пристап и отворена порта која не е потребна за функционирање на информацискиот систем е-урбанизам и
- вграден безбедносен серверски сертификат за заштита на електронската комуникација.

Член 11

Дејствија во постапката кои се преземаат автоматизирано преку информацискиот систем е-урбанизам

Информацискиот систем е-урбанизам:

- ја потврдува регистрацијата на корисниците и барателите во информацискиот систем е-урбанизам и испраќа автоматски генерирана порака до регистрираната адреса на електронска пошта на корисниците и барателите;
- го потврдува успешниот прием на барањето, при што се наведува точното време на прием и се испраќа автоматски генерирана порака до регистрираната адреса на електронска пошта на барателот и
- ги евидентира корисниците и барателите и времето во кое го презеле дејствието.

Член 12

Примена на хартиена форма како алтернатива

Во случај на подолготраен технички проблем и прекин во функционирањето на информацискиот систем е-урбанизам, постапката за изработување и донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации се вршат во хартиена форма согласно техничките упатства дадени од страна на Министерството за транспорт и врски, кои се објавуваат на веб порталот на информацискиот систем е-урбанизам.

Член 13

Увид и чување на документација

(1) Корисникот и барателот преку информацискиот систем е-урбанизам има пристап до поднесените барања и прилозите кон истите, потврдите за прием и постапување, до податоците издадени од информацискиот систем е-урбанизам како и увид во состојбата на предметот, односно фазата на неговото постапување.

(2) Целокупната документација поднесена, разменета или внесена преку информацискиот систем е-урбанизам се чува во електронска форма и може да биде

достапна за увид на овластени лица заради инспекциски надзор или други дејствија на овластени лица и органи согласно закон.

Член 14

Корисничка поддршка

(1) Министерството за транспорт и врски обезбедува корисничка поддршка на корисниците и барателите на информацискиот систем е-урбанизам.

(2) На веб порталот на информацискиот систем е-урбанизам се објавуваат техничките упатства за регистрација на корисник и барател и начин на користење на модулите во информацискиот систем е-урбанизам.

Член 15

Користење на документација од информацискиот систем е-урбанизам

Документацијата во информацискиот систем е-урбанизам, се користи од страна на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Управниот суд и Вишиот управен суд при постапувањето по поднесени жалби односно тужби против управните акти издадени во постапката за поништување на урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, како и од страна на Уставниот суд на Република Македонија, при постапување по поднесена иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставност и законитост на урбанистички план.

Член 16

Завршна одредба

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4541/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2358.

Врз основа на член 166, став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕГУСЕБНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ГАЛИЧИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје - Прошетка на посетители во Националниот парк „Галичица“, со превозно средство - пловен објект - чамец без мотор, бр.03-203/2 од 11.3.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3109/1
22 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2359.

Врз основа на член 166 став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ГАЛИЧИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк „Галичица“, со превозно средство - пловен објект - чамец без мотор, бр.03-204/2 од 11.3.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3109/2
22 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2360.

Врз основа на член 166 став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ГАЛИЧИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк „Галичица“, со превозно средство - пловен објект - чамец без мотор, бр.03-205/2 од 11.3.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3109/3
22 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2361.

Врз основа на член 166 став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ГАЛИЧИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје - Прошетка на посетители во Националниот парк „Галичица“, со превозно средство - пловен објект - чамец без мотор, бр.03-207/2 од 11.3.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3109/4
22 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2362.

Врз основа на член 166 став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ГАЛИЧИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк „Галичица“, со превозно средство - пловен објект - чамец без мотор, бр.03-208/2 од 11.3.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3109/5
22 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2363.

Врз основа на член 166 став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ГАЛИЧИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк „Галичица“, со превозно средство - пловен објект - чамец без мотор, бр.03-209/2 од 11.3.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3109/6
22 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2364.

Врз основа на член 166 став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ГАЛИЧИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк „Галичица“, со превозно средство - пловен објект - чамец без мотор, бр.03-210/2 од 11.3.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3109/7
22 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2365.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14, 180/14 и 52/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI - МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство му престанува користењето на движни ствари - моторни возила со следните карактеристики:

Возило			Број на возила	Број на мотор	Година на изработка	Работна зафатеност на моторот (кВ)	Сила на моторот (кВ)	Своја
Марка	Тип	Регистарска таблица						
Ford	Mondeo	SK 816 SF	VF0AXXG8BAV027844	V027844	1997	1755	85	39 година
Volkswagen	Passat	ST 182 VH	WWWZZZ3BZ0Y04152	ADR318115	1997	1781	82	01 бела
Opel	Frontera	SK 048 OD	SED5NMW4VW08850	05230	1997	2456	85	01 бела
Mitsubishi	Pajero Sport	/	JMB0AKG403J04731	K0C095	2003	2477	85	Мат сива
Mitsubishi	Pajero	/	JMB04G0V0Y401185	L0000V	1995	2477	73	Мат сива

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје.

Член 3

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3536/1
22 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2366.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИН- ФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ- СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје, број 02-418/1-1, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 23.03.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3771/1 22 април 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

2367.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2014 година, број 02-2225/1 од 27 март 2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3791/1 22 април 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

2368.

Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/2002, 89/2008, 161/2009, 6/2012, 104/2013 и 33/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЧЕТИРИНАЕСЕТТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

1. Република Македонија врши Четиринаесетта емисија на обврзници за денационализација.

2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 9.500.000,00 евра.

3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа одлука се опфатени сите правосилни решенија за денационализација од 1.02.2014 до 31.01.2015 година со кои како надомест се дадени обврзници.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4003/1 22 април 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

2369.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ- НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ- КИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛИСИЧАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б- КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВ- НИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИС- ТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕ- АЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ЛИСИЧАНИ ОПШТИНА ПЛАСНИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Лисичани за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Лисичани, општина Пласница.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 690352м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
7/1 дел	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/1 дел	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/4	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/8	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/9	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/13	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/15	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/16	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/32	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/36	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/38	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/40	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/51	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/52	Лисичани	Спило	пасиште	6
10/54	Лисичани	Спило	пасиште	6
136	Лисичани	Врба	нива	5
137	Лисичани	Два Гроба	нива	5
138	Лисичани	Два Гроба	нива	3
139	Лисичани	Два Гроба	нива	2
188	Лисичани	Врба	нива	3
247	Лисичани	Даутица	нива	2
250	Лисичани	Даутица	нива	2
253	Лисичани	Даутица	нива	2
255	Лисичани	Врба	нива	2
256	Лисичани	Даутица	нива	2
257	Лисичани	Даутица	нива	2
258	Лисичани	Даутица	нива	2
259	Лисичани	Даутица	нива	2
261	Лисичани	Даутица	нива	1
269	Лисичани	Даутица	нива	1
270	Лисичани	Даутица	нива	1
271	Лисичани	Даутица	нива	1
272	Лисичани	Два Гроба	нива	2
273	Лисичани	Два Гроба	нива	1
274	Лисичани	Два Гроба	нива	1
275	Лисичани	Два Гроба	нива	2
276	Лисичани	Два Гроба	нива	2
279	Лисичани	Два Гроба	нива	2
281	Лисичани	Сурмејца	овопштарник	2
282	Лисичани	Сурмејца	нива	2
284	Лисичани	Сурмејца	нива	2
285	Лисичани	Меѓа	нива	2
286	Лисичани	Сурмејца	нива	2
287	Лисичани	Меѓа	нива	3
289	Лисичани	Градиште	нива	2
193 дел	Лисичани	Врба	пасиште	1
245/2	Лисичани	Даутица	нива	5
246/1	Лисичани	Даутица	нива	2
246/2	Лисичани	Даутица	нива	2
246/3	Лисичани	Даутица	нива	2
248/1	Лисичани	Врба	нива	2
248/2	Лисичани	Врба	нива	2
248/3	Лисичани	Врба	нива	2
249/1	Лисичани	Даутица	нива	2
249/2	Лисичани	Врба	нива	2
249/3	Лисичани	Врба	нива	2
264/1	Лисичани	Даутица	нива	1
264/2	Лисичани	Даутица	нива	1
280/1	Лисичани	Два Гроба	нива	2
280/2	Лисичани	Два Гроба	нива	2
290/3	Лисичани	Меѓа	нива	3
291/2	Лисичани	Меѓа	овопштарник	3
299/2	Лисичани	Гола Мара	нива	4
300	Лисичани	Меѓа	нива	4
379	Лисичани	Меѓа	нива	4
380	Лисичани	Меѓа	нива	4
381	Лисичани	Градишта	нива	2
382	Лисичани	Сурмејца	нива	3
385	Лисичани	Гурамидница	нива	3

386	Лисичани	Сурмејца	нива	3
389	Лисичани	Герамидница	нива	2
391	Лисичани	Два Гроба	нива	3
393	Лисичани	Круша	нива	3
394	Лисичани	Круша	нива	2
396	Лисичани	Круша	нива	2
397	Лисичани	Круша	нива	2
399	Лисичани	Круша	нива	2
400	Лисичани	Круша	нива	2
401	Лисичани	Круша	нива	2
402	Лисичани	Круша	нива	2
403	Лисичани	Круша	нива	2
931	Лисичани	Амајлија	пасипште	1
935	Лисичани	Два Гроба	нива	2
936	Лисичани	Амајлија	нива	2
939	Лисичани	Црква	нива	2
942	Лисичани	Малец	нива	2
943	Лисичани	Црква	нива	2
945	Лисичани	Малец	нива	2
946	Лисичани	Два Грба	нива	2
947	Лисичани	Малец	нива	2
948	Лисичани	Два Грба	нива	3
949	Лисичани	Малец	нива	4
950	Лисичани	Малец	нива	4
952	Лисичани	Малец	нива	4
954	Лисичани	Малец	нива	4
956	Лисичани	Алец	нива	3
957	Лисичани	Малец	нива	3
958	Лисичани	Малец	нива	3
959	Лисичани	Алец	нива	3
960	Лисичани	Дапче	нива	3
961	Лисичани	Глок	нива	3
965	Лисичани	Малец	нива	2
976	Лисичани	Два Грба	нива	3
977	Лисичани	Глок	нива	2
978	Лисичани	Глок	нива	2
979	Лисичани	Глок	нива	2
980	Лисичани	Два Грва	нива	2
981	Лисичани	Глок	нива	2
982	Лисичани	Глок	нива	2
983	Лисичани	Амајлија	нива	2
984	Лисичани	Глок	нива	2
989	Лисичани	Глок	нива	2
990	Лисичани	Глок	нива	2
991	Лисичани	Амајлија	нива	2
992	Лисичани	Глок	нива	2
993	Лисичани	Глок	нива	2
994	Лисичани	Два Грва	нива	2
996	Лисичани	Станојца	нива	2
378/1	Лисичани	Meѓa	овоптарник	4
378/2	Лисичани	Meѓa	овоптарник	4
378/3	Лисичани	Meѓa	овоптарник	4
378/4	Лисичани	Meѓa	овоптарник	4
378/5	Лисичани	Meѓa	овоптарник	4
378/6	Лисичани	Meѓa	овоптарник	4
384/1	Лисичани	Градиште	нива	3
384/2	Лисичани	Градиште	нива	3
390/1	Лисичани	Круша	овоптарник	2
390/2	Лисичани	Круша	овоптарник	2
390/3	Лисичани	Круша	овоптарник	2
392/1	Лисичани	Круша	нива	3
932/1	Лисичани	Амајлија	нива	2
932/2	Лисичани	Амајлија	нива	2
966/1	Лисичани	Два Гроба	нива	2
966/2	Лисичани	Два Грба	нива	2
966/3	Лисичани	Два Гроба	нива	2
966/4	Лисичани	Два Гроба	нива	2
966/5	Лисичани	Два Гроба	нива	2
967/1	Лисичани	Малец	нива	2
967/2	Лисичани	Малец	нива	2
967/3	Лисичани	Мале	нива	2
968/1	Лисичани	Два Гроба	нива	2
968/2	Лисичани	Два Грба	нива	2

968/3	Лисичани	Два Гроба	нива	2
974/1	Лисичани	Два Гроба	нива	3
974/2	Лисичани	Два Гроба	нива	3
985/1	Лисичани	Глог	нива	2
985/2	Лисичани	Глог	нива	2
985/3	Лисичани	Глог	нива	2
986/1	Лисичани	Глок	нива	2
986/2	Лисичани	Глок	нива	2
986/3	Лисичани	Глок	нива	2
1010/2	Лисичани	Дапче	ливада	3
1014/2	Лисичани	Дапче	ливада	3
1333/2	Лисичани	Јурија	ливада	1
1384/2	Лисичани	Под Кука	нива	4
1442/2	Лисичани	Ограда	нива	5
1442/3	Лисичани	Ограда	нива	5
1539/2	Лисичани	Спило	пасиште	4
1585/2	Лисичани	Ограда	нива	5
1603/2	Лисичани	Село	нива	5
1707/2	Лисичани	Гулино	пасиште	3
1754/2	Лисичани	Село	овоштарник	5
1755/2	Лисичани	Село	нива	5
1757/2	Лисичани	Село	пасиште	3
1859/2	Лисичани	Зад Црква	пасиште	4
1863/2	Лисичани	Во Праѓе	овоштарник	5
1882/2	Лисичани	Село	ливада	2
1882/3	Лисичани	Село	ливада	2
1882/4	Лисичани	Село	ливада	2
1882/6	Лисичани	Село	ливада	2
1883/3	Лисичани	Село	нива	4
1893/2	Лисичани	Клисура	ливада	2
1905/2	Лисичани	Јурија	ливада	1
1905/3	Лисичани	Јурија	ливада	1
1905/4	Лисичани	Јурија	ливада	1
1905/5	Лисичани	Јурија	ливада	1
1905/6	Лисичани	Јурија	ливада	1
1905/7	Лисичани	Јурија	ливада	1
1905/8	Лисичани	Јурија	ливада	1
1905/9	Лисичани	Јурија	ливада	1
1905/10	Лисичани	Јурија	ливада	1
1905/11	Лисичани	Јурија	ливада	1
1906/3	Лисичани	Јурија	ливада	1
1906/4	Лисичани	Јурија	ливада	1
1906/5	Лисичани	Јурија	ливада	1
1909/2	Лисичани	Даутица	нива	2
1909/3	Лисичани	Даутица	нива	2
1909/5	Лисичани	Даутица	нива	2
1909/6	Лисичани	Даутица	нива	2
1909/7	Лисичани	Даутица	нива	2
1909/8	Лисичани	Даутица	нива	2
1910/2	Лисичани	Злато Поле	нива	5
2211/3	Лисичани	Горник	нива	5
1004	Лисичани	Дапче	нива	2
1009	Лисичани	Дапче	ливада	3
1011	Лисичани	Дапче	нива	4
1013	Лисичани	Дапче	пасиште	3
1014/1	Лисичани	Дапче	пасиште	1
1015	Лисичани	Дапче	ливада	3
1016	Лисичани	Дапче	ливада	3
1017	Лисичани	Дапче	ливада	3
1018	Лисичани	Дапче	ливада	2
2211/2	Лисичани	Горник	нива	5
2217/2	Лисичани	Село	нива	5
1334	Лисичани	Јурија	ливада	1
1335	Лисичани	Под Дап	ливада	1
1336	Лисичани	Јурија	ливада	1
1339	Лисичани	Јурија	ливада	1
1349	Лисичани	Ѓубриште	ливада	2
1350	Лисичани	Чифлик	ливада	2
1351	Лисичани	Чифлик	нива	3
1352	Лисичани	Чифлик	нива	3
1353	Лисичани	Чифлик	нива	3
1356	Лисичани	Мера	нива	3
1357	Лисичани	Мера	овоштарник	1

1358	Лисичани	Мера	нива	3
1359	Лисичани	Мера	пасипште	2
1360	Лисичани	Мара	пасипште	2
1361	Лисичани	Мара	нива	3
1362	Лисичани	Мера	нива	3
1363	Лисичани	Мера	нива	3
1364	Лисичани	Мере	нива	3
1366	Лисичани	Село	нива	3
1368	Лисичани	Мера	пасипште	1
1369	Лисичани	Мера	нива	3
1378	Лисичани	Село	нива	3
1383	Лисичани	Под Кука	нива	4
1384/1	Лисичани	Под Кука	нива	4
1385	Лисичани	Чивлик	нива	5
1386	Лисичани	Чивлик	пасипште	1
1387	Лисичани	Чивлик	нива	5
1388	Лисичани	Чивлик	нива	5
1389	Лисичани	Чивлик	нива	4
1390	Лисичани	Чивлик	нива	4
1391	Лисичани	Чивлик	нива	4
1392	Лисичани	Чивлик	нива	4
1393	Лисичани	Чивлик	нива	4
1394	Лисичани	Чивлик	нива	4
1395	Лисичани	Чивлик	нива	4
1397	Лисичани	Каменица	пасипште	3
1398	Лисичани	Чивлик	пасипште	3
1399	Лисичани	Село	пасипште	3
1400	Лисичани	Каменица	пасипште	3
1402	Лисичани	Чивлик	пасипште	2
1403	Лисичани	Чивлик	нива	5
1404	Лисичани	Чивлик	пасипште	2
1405	Лисичани	Чивлик	пасипште	2
1414	Лисичани	Село	овоптарник	5
1415	Лисичани	Село	пасипште	2
1416	Лисичани	Село	нива	5
1418	Лисичани	Село	нива	5
1419	Лисичани	Село	нива	5
1438	Лисичани	Село	нива	6
1440	Лисичани	Село	пасипште	2
1442/1	Лисичани	Ограда	нива	5
1452	Лисичани	Каменица	нива	5
1453	Лисичани	Каменица	нива	4
1454	Лисичани	Каменица	нива	4
1455	Лисичани	Каменица	ливада	2
1456	Лисичани	Каменица	нива	4
1457	Лисичани	Каленица	пасипште	4
1458	Лисичани	Каленица	нива	4
1459	Лисичани	Каменица	нива	6
1459	Лисичани	Каменица	нива	4
1460	Лисичани	Каленица	ливада	3
1461	Лисичани	Каменица	ливада	4
1523	Лисичани	Ограда	нива	6
1525	Лисичани	Ограда	нива	6
1526	Лисичани	Ограда	нива	6
1527	Лисичани	Ограда	пасипште	3
1530	Лисичани	Село	пасипште	3
1533	Лисичани	Село	пасипште	3
1539/1	Лисичани	Спило	пасипште	4
1540	Лисичани	Село	пасипште	3
1543	Лисичани	Село	нива	6
1550	Лисичани	Оградче	нива	7
1554	Лисичани	Вирои	пасипште	3
1558	Лисичани	Ограда	нива	5
1573	Лисичани	Село	овоптарник	5
1575	Лисичани	Село	нива	5
1577	Лисичани	Село	овоптарник	5
1585/1	Лисичани	Село	нива	6
1602	Лисичани	Село	нива	5
1612	Лисичани	Село	пасипште	3
1614	Лисичани	Ограда	овоптарник	5
1616	Лисичани	Село	пасипште	3
1617	Лисичани	Село	нива	5
1631	Лисичани	Ограда	нива	6

1641	Лисичани	Село	нива	6
1648	Лисичани	Село	нива	5
1650	Лисичани	Село	нива	5
1651	Лисичани	Село	нива	5
1652	Лисичани	Село	нива	5
1655	Лисичани	Село	пасипште	3
1656/1	Лисичани	Село	пасипште	3
1661	Лисичани	Село	нива	5
1663	Лисичани	Село	нива	5
1672	Лисичани	Село	нива	6
1674	Лисичани	Под Црква	пасипште	3
1675	Лисичани	Црква	пасипште	3
1676	Лисичани	Ограѓе	пасипште	3
1677	Лисичани	Село	пасипште	3
1678	Лисичани	Впрква	пасипште	3
1679	Лисичани	Ограѓе	пасипште	3
1680	Лисичани	Црква	пасипште	3
1681	Лисичани	Ограѓе	пасипште	3
1682	Лисичани	Црква	пасипште	3
1683	Лисичани	Во Граѓе	пасипште	3
1685	Лисичани	Ограда	овопштарник	6
1686	Лисичани	Ограда	нива	6
1689	Лисичани	Село	пасипште	4
1693	Лисичани	Село	нива	5
1694	Лисичани	Горно Бавче	нива	5
1695	Лисичани	Ограѓе	нива	5
1696	Лисичани	Горник	нива	5
1698	Лисичани	Агина Чепма	пасипште	4
1699	Лисичани	Горник	пасипште	4
1708	Лисичани	Ѓулино	пасипште	3
1717	Лисичани	Село	пасипште	4
1725 дел	Лисичани	Село	пасипште	3
1727	Лисичани	Село	ливада	4
1728	Лисичани	Ограда	ливада	4
1729	Лисичани	Пеј Палец	овопштарник	5
1737	Лисичани	Село	пасипште	2
1746 дел	Лисичани	Ограда	пасипште	3
1749 дел	Лисичани	Село	пасипште	3
1751 дел	Лисичани	Село	овопштарник	5
1752	Лисичани	Село	нива	5
1753	Лисичани	Ограда	ливада	4
1754/1	Лисичани	Село	овопштарник	5
1755/1	Лисичани	Село	нива	4
1756	Лисичани	Село	пасипште	3
1757/1	Лисичани	Село	пасипште	3
1763	Лисичани	Село	овопштарник	6
1764	Лисичани	Оградче	пасипште	3
1765	Лисичани	Оградче	овопштарник	6
1766	Лисичани	Оградче	нива	6
1768	Лисичани	Ограда	пасипште	3
1769	Лисичани	Вирои	пасипште	3
1770	Лисичани	Село	пасипште	3
1801	Лисичани	Горник	овопштарник	6
1802	Лисичани	Агина Чепма	овопштарник	6
1803	Лисичани	Горник	нива	6
1834	Лисичани	Горник	нива	6
1835	Лисичани	Горник	пасипште	2
1836	Лисичани	Горник	пасипште	5
1837	Лисичани	Горник	пасипште	2
1838	Лисичани	Горник	пасипште	2
1839	Лисичани	Село	пасипште	2
1840	Лисичани	Горник	пасипште	2
1841	Лисичани	Горник	пасипште	2
1842	Лисичани	Горник	нива	5
1843	Лисичани	Горник	пасипште	2
1844	Лисичани	Горник	пасипште	2
1845	Лисичани	Горник	овопштарник	6
1846	Лисичани	Горник	нива	6
1847	Лисичани	Горник	овопштарник	6
1848	Лисичани	Горник	нива	6
1857	Лисичани	Горник	пасипште	4
1858	Лисичани	Горник	нива	7
1860	Лисичани	Вотраѓе	пасипште	4

1861	Лисичани	Вограѓе	нива	6
1863/1	Лисичани	Во Праѓе	овоштарник	5
1867	Лисичани	Вограѓе	нива	5
1868	Лисичани	Вооградже	нива	5
1871	Лисичани	Под Црква	пасиште	3
1872	Лисичани	Ораѓе	пасиште	3
1873	Лисичани	Црква	пасиште	3
1876	Лисичани	Оградче	пасиште	3
1879	Лисичани	Село	нива	4
1880	Лисичани	Село	пасиште	4
1882/1	Лисичани	Село	ливада	2
1883/1	Лисичани	Село	нива	4
1886	Лисичани	Село	нива	4
1893/1	Лисичани	Клисура	ливада	2
1896	Лисичани	Село	пасиште	1
1899/1	Лисичани	Село	пасиште	1
1901	Лисичани	Јурија	ливада	1
1903	Лисичани	Јурија	нива	2
1904	Лисичани	Јурија	ливада	1
1905/1	Лисичани	Јурија	ливада	1
1907	Лисичани	Гробишта	нива	3
1908	Лисичани	Гробишта	ливада	2
1909/1	Лисичани	Даутица	нива	2
1910/1	Лисичани	Даутица	нива	5
1911	Лисичани	Златополје	нива	2
1912	Лисичани	Даутица	нива	2
1913	Лисичани	Даутица	нива	2
1914	Лисичани	Гробишта	пасиште	4
1915	Лисичани	Злато Поле	ливада	4
1916	Лисичани	Злато Поле	нива	3
1917	Лисичани	Даутица	нива	3
1918	Лисичани	Даутица	ливада	4
1919	Лисичани	Даутица	ливада	4
1920	Лисичани	Даутица	нива	3
1921	Лисичани	Гробишта	ливада	4
1923	Лисичани	Гробишта	нива	3
1925 дел	Лисичани	Даутица	ливада	2
2092	Лисичани	Гробишта	ливада	2
2093	Лисичани	Гробишта	нива	3
2094	Лисичани	Гробишта	нива	2
2098	Лисичани	Гробиште	нива	2
2099	Лисичани	Гробишта	нива	2
2100	Лисичани	Гробишта	нива	2
2101	Лисичани	Гробишта	нива	2
2102	Лисичани	Гробишта	нива	2
2103	Лисичани	Гробишта	нива	2
2104	Лисичани	Гробишта	нива	2
2105	Лисичани	Ветица	нива	2
2107	Лисичани	Гробишта	нива	2
2109	Лисичани	Гробишта	ливада	2
2110	Лисичани	Јурија	ливада	2
2111	Лисичани	Вјурија	ливада	2
2152	Лисичани	Клисура	ливада	2
2154	Лисичани	Клисура	ливада	2
2155	Лисичани	Клисура	ливада	2
2156	Лисичани	Клисура	ливада	2
2157	Лисичани	Клисура	ливада	2
2208	Лисичани	Гнојница	пасиште	3
2210/1	Лисичани	Горник	пасиште	4
2211/1	Лисичани	Горник	нива	5
2213	Лисичани	Гнојница	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1150000м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11248/1-14
22 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2370.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за претворање на пригодните ковани пари изработени од злато во монетарно злато, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2015, направена е техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПРИГОДНИТЕ
КОВАНИ ПАРИ ИЗРАБОТЕНИ ОД ЗЛАТО
ВО МОНЕТАРНО ЗЛАТО**

Во точката 1 алинеја 3, наместо „966 грама“, треба да стои „966 парчиња“.

Бр. 42-3298/2
24 април 2015 година
Скопје

Од Владата
на Република Македонија

2371.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИСКОТО
РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта, се именува Филип Василески.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4497/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2372.

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ
„СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ**

1. Дарко Калин се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје се именува Александар Коцевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4498/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2373.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“
-П.О. СКОПЈЕ**

1. Драги Црнгаров се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. Скопје се именува Дарко Андреески.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4499/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2374.

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014 и 33/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР
НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА КОЧАНИ**

1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани се именува Сузана Георгиева Постоловска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4501/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2375.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ ПАСИШТА-СКОПЈЕ

1. Мери Чурлинова-Калџиева се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје се именува Љупчо Илиев.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4502/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2376.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА-СКОПЈЕ

1. Александра Цветановска се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје, се именува Маја Миловановиќ Михајловиќ.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4504/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2377.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“-ВЕЛЕС

1. Златко Тимовски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“-Велес, поради истек на мандатот.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“-Велес, се именува Татјана Бошков.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4505/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2378.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ” – СКОПЈЕ

1. Горан Рафајловски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” – Скопје, се именува Пеце Стојковски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4506/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2379.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАД-
ЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИ-
ЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА
ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ – КИЧЕВО

1. Злате Штерјоски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево, поради истек на мандатот.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево, се именува Бобан Миноски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4508/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2380.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА -
СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија – Скопје, се именува Ласте Спасовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4509/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2381.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП

1. Лидија Митева се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, се именува Елизабета Димоска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4511/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2382.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛ-
НИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – СКОПЈЕ

1. Владо Кочовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје, се именува Златко Лозановски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4514/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2383.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСНАБ-
ДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ – КИЧЕВО

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Чедомир Митрески,
- Коста Галиманоски.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево се именуваат:

- Весна Мишкоска,
- Станко Петрески.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4516/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2384.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП "СТРЕЖЕВО" -
БИТОЛА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ - Битола, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Горан Гурчиновски,
- Гоце Талевски,
- Марија Ивановска,
- Наташа Велеска.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие "СТРЕЖЕВО" - Битола се именуваат:

- Коста Нешковски,
- Николче Јовковски,
- Ивона Петровска,
- Елена Станковска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4518/1 Претседател на Владата
22 април 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2385.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА**

1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Илија Филиповски,
- Костадин Тасковски.

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, се именуваат:

- Ирена Талевска,
- Билјана Ивановска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4519/1 Претседател на Владата
22 април 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2386.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ**

1. Ирфан Хоџа се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје, се именува Урим Исахи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4454/1 Претседател на Владата
7 април 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2387.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА
„ЛЕШОК“**

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Ајет Велиџи,
- Назми Фазли.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“, се именуваат:

- Исак Исени,
- Назми Фазли.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4455/1 Претседател на Владата
7 април 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2388.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
ТЕТОВО

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Невзат Елези,
- Сафет Шакири.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово, се именуваат:

- Невзат Елези,
- Беким Исмаили.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4456/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2389.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА НЕФРОЛОГИЈА – СКОПЈЕ

1. Роланд Алили се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје, се именува Ирфан Ахмети.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4457/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2390.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „КУМАНОВО“ -
КУМАНОВО

1. Феми Љатифи се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“-Куманово, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“-Куманово, се именува Насер Даути.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4458/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2391.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА

1. Вулнет Бектеши се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Струга, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Струга, се именува Вулнет Бектеши.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4459/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2392.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
ОХРИД

1. Шукри Елези се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид, се именува Шукри Елези.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4460/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2393.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР

1. Фејсал Јашари се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница Гостивар, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница Гостивар, се именува Адис Алигега.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4481/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2394.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА

1. Нашир Кица се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница Струга, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница Струга, се именува Нашир Кица.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4482/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2395.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА
„8-МИ СЕПТЕМВРИ“ – СКОПЈЕ

1. Низамедин Камили се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје, се именува Муарем Асани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4483/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2396.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

1. Фатмир Емурлаи се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница Тетово, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница Тетово, се именува Фатмир Емурлаи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4484/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2397.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА
МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Хусеин Хаскај се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија, се именува Исмаил Јашари.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4485/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2398.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА –
СТРУГА

1. Фесих Шеху се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга, се именува Фесих Шеху.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4486/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2399.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИ-
НИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ
ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ

1. Хасан Ферхат се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје, се именува Дритан Рамадани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4487/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2400.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА РАДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Седат Лимани се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Скопје, се именува Седат Љумани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4488/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2401.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Асан Бектеши се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје, се именува Фатмир Ферати.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4489/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2402.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА - СКОПЈЕ

1. Исмаил Абази се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје, се именува Шазиман Алили.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4490/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2403.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Фадил Ибраими се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје, се именува Фадил Ибраими.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4491/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2404.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА – СКОПЈЕ

1. Дрејтим Бина се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје, се именува Неџати Алија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4492/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2405.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ

1. Кенан Сакипи се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија – Скопје, се именува Ридван Џемали.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4493/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2406.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ

1. Арбен Лабеништа се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје, се именува Дестан Халити.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4494/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2407.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ

1. Љуљзие Хоџа се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје, се именува Љуљзие Хоџа.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4495/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2408.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 април 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ

1. Цевцет Ибраим се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје, се именува Цеват Селами.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-4496/1
7 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

2409.

Врз основа на член 8 став (8) од Законот за издавачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14), министерот за култура, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕГУНАРО-
ДЕН СТАНДАРДЕН БРОЈ ЗА КНИГИ (ISBN), НА
ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
МЕГУНАРОДЕН СТАНДАРДЕН БРОЈ ЗА ПЕРИО-
ДИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И КОНТИНУИРАНИ ИЗ-
ВОРИ (ISSN) И НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕГУНАРОДЕН СТАНДАРДЕН
БРОЈ ЗА МУЗИЧКИ НОТНИ ИЗДАНИЈА (ISMN)

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на меѓународниот стандарден број за книги (ISBN), образе-

цот на барањето за издавање на меѓународниот стандарден број за периодични публикации и континуирани извори (ISSN) и на образецот на барањето за издавање на меѓународниот стандарден број за музички нотни изданија (ISMN).

Член 2

Барањето за издавање на меѓународниот стандарден број за книги (ISBN) се поднесува на образец „Барање за издавање на меѓународниот стандарден број за книги (ISBN)“, кој се печати на хартија со бела боја на А-4 формат.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

1. Примател на барањето;
2. Наслов;
3. Податоци за подносителот на барањето;
4. Наведување на прилозите кон барањето;
5. Датум и место на поднесување на барањето;
6. Потпис на подносителот на барањето.

Образецот на барањето од став 1 на овој член е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето за издавање на меѓународниот стандарден број за периодични публикации и континуирани извори (ISSN) се поднесува на образец „Барање за издавање на меѓународниот стандарден број за периодични публикации и континуирани извори (ISSN)“, кој се печати на хартија со бела боја на А-4 формат.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

1. Примател на барањето;
2. Наслов;
3. Податоци за подносителот на барањето;
4. Наведување на прилозите кон барањето;
5. Датум и место на поднесување на барањето;
6. Потпис на подносителот на барањето.

Образецот на барањето од став 1 на овој член е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Барањето за издавање на меѓународниот стандарден број за музички нотни изданија (ISMN) се поднесува на образец „Барање за издавање на меѓународниот стандарден број за музички нотни изданија (ISMN)“, кој се печати на хартија со бела боја на А-4 формат.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

1. Примател на барањето;
2. Наслов;
3. Податоци за подносителот на барањето;
4. Наведување на прилозите кон барањето;
5. Датум и место на поднесување на барањето;
6. Потпис на подносителот на барањето.

Образецот на барањето од став 1 на овој член е даден во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.55-5628/1
22 април 2015 година
Скопје

Министер за култура,
д-р **Елизабета Канческа Милевска**, с.р.

Прилог 1

До: Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје

Б А Р А Њ Е

за издавање на меѓународен стандарден број за книги (ISBN)

1. Податоци за подносителот на барањето:

- целосен назив на подносителот на барањето - издавачот

- _____
- седиште _____,
- податоци за контакт (тел./факс и e-mail) _____,
- URL (WEB) адреса _____,
- претходен назив на издавачот _____
- _____ (од _____ до _____ год),
- година на основање _____,
- жиро сметка _____,
- единствен даночен број на барателот - издавачот _____,
- овластено лице _____,
- шифра на дејност _____,
- лице задолжено за ISBN _____,
- вкупен број на планирани наслови за издавање во следните 10 години (приближно): 10 100 1000 10000 (заокружете),
- број на планирани наслови за издавање во текот на 2015 година: _____,
- Дали како издавач сте специјализирани за издавање на публикации од одреден вид или за одредена научна област? _____

2. Во прилог доставувам:

- решение издадено од Централниот регистар на Република Македонија за вршење на издавачка дејност _____,
- потврда за уплатени средства за издавање на меѓународен стандарден број за книги (ISBN) _____.

Датум: _____

Место: _____

Потпис на подносител на барањето

Прилог 2

До: Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје

Б А Р А Њ Е

за издавање на меѓународен стандарден број за периодични публикации
и континуирани извори (ISSN)

1. Податоци за подносителот на барањето:

- целосен назив на подносителот на барањето – издавачот _____
- седиште _____
- податоци за контакт (тел./факс и e-mail) _____
- контакт лице _____
- URL (WEB) адреса _____
- целосен назив на периодичната публикација или континуираниот извор _____
- главен и одговорен уредник _____
- јазик/јазици и писмо на кој/и излегува _____
- тематика/и која/и ја/ги обработува _____
- фреквенција (колку често излегува) _____
- претходен назив и ISSN (доколку има) _____
- период на издавање на првиот број _____
- медиуми на кои излегува сериското издание: (заокружи)
 - печатен
 - електронски
 - *Онлајн: своја URL адреса и ISSN (доколку има) _____
 - *Cd Rom (DVD) и ISSN (доколку има) _____
 - некој друг медиум (наведи кој) _____

2. Во прилог доставувам:

- решение издадено од Централниот регистар на Република Македонија за вршење на издавачка дејност _____
- потврда за уплатени средства за издавање на меѓународен стандарден број за периодични публикации и континуирани извори (ISSN) _____
- примерок од сериското издание или фотокопија на насловната страница, импресумот и содржината на првиот број _____

Датум: _____

Место: _____

Потпис на подносител на барањето

Прилог 3

До: Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје

Б А Р А Њ Е
за издавање на меѓународен стандарден број за музички нотни изданија (ISMN)

1. Податоци за подносителот на барањето:

целосен назив на подносителот на барањето - издавачот

-седиште _____,

- податоци за контакт (тел./факс и e-mail) _____,

- URL (WEB) адреса _____,

- претходен назив на издавачот _____

_____ (од _____ до _____ год),

- година на основање _____,

- жиро сметка _____,

-единствен матичен број на барателот - издавачот _____,

-овластено лице _____,

- шифра на дејност _____,

-лице задолжено за ISMN _____,

- вкупен број на планирани наслови за издавање во следните 10 години (приближно): 10 100 1000 10000 (заокружете),

-број на планирани наслови за издавање во текот на 2015 година: _____,

2. Во прилог доставувам:

- решение издадено од Централниот регистар на Република Македонија за вршење на издавачка дејност _____,

- потврда за уплатени средства за издавање на меѓународен стандарден број за музички нотни изданија (ISMN) _____,

Датум: _____

Место: _____

Потпис на подносител на барањето

2410.

Врз основа на член 10-п став (2) од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10 и 187/13), министерот за култура, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА**

Член 1

Со овој правилник се определуваат трошоците за полагање на испитот за добивање на лекторска лиценца, врз основа на реално направените трошоци за полагање на испитот, неопходни за спроведување на првиот и вториот дел на испитот, подготовката на базите на прашања, спроведувањето на електронскиот тест, изготвување на материјалите и поканите и изготвување на лиценците.

Член 2

Трошоците за полагање на испитот од член 1 на овој правилник, по кандидат изнесуваат 2.000,00 денари.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 55-5664/1
23 април 2015 година
Скопје

Министер за култура,
м-р **Елизабета Канческа - Милевска** с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ**

2411.

Врз основа на член 73 став (5) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 и 44/15), министерот за транспорт и врски, донесе

**У П А Т С Т В О
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ГРАДБИ КОИ НЕ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СО
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ОДНОСНО УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

I. ОПШТА ОДРЕДБА

1. Со ова упатство се пропишува начинот на изготвување на Програмата за привремени градби за потреби на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони кои се градат во рамки на технолошките индустриски развојни зони, отворени и затворени спортски игралишта, спортски сали со бруто развиена површина до 1500 м², привремени градби за сместување на работници при изградба на индустриски објекти и линиски инфраструктурни објекти, придружни објекти на гробишта (мртвечница, крематориум, посебни објекти за согорување на отпадоци и друг отпаден материјал од гробиштата, санитарни објекти, бунари со индустриска вода и продавници за продажба на свеќи и цвеќе) и железнички станици чија изградба е финансирана со средства од Европската унија или друга меѓународна организација, кои не се предвидени со урбанистички план односно урбанистичко планска документација (во понатамошниот текст: Програмата)

**II. СОДРЖИНА И НАЧИН НА ИЗГОТВУВАЊЕ
НА ПРОГРАМАТА**

2. Програмата се изработува во три примерока, од страна на правни лица кои поседуваат лиценца за изработка на урбанистички планови и истата е спакувана, подвргната во папки А4 формат и потпишана од изготвувачот.

3. Со Програмата можат да се предвидат една или повеќе градби при што градбите можат да се предвидуваат како градби од соодветен градежен материјал или монтажно-демонтажни или типски градби, со можност за утврдување на модуларен систем, со овозможување на мултиплицирање на модулите за зголемување или намалување на вкупната површина на градбите.

4. Во Програмата при утврдувањето на просторот за изградба на градбите треба да се почитуваат урбанистичката концепција и параметрите за непречено користење на веќе изградените објекти и простори и безбедно движење на сите корисници, согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

5. Програмата содржи текстуален и графички дел.

6. Текстуалниот дел на Програмата содржи основни податоци за изготвувачот на Програмата и лицата кои се учесници во изготвувањето, за начрталот на Програмата, за просторот за кој се однесува Програмата како и за општите и посебните услови за градбите.

7. Општите услови се однесуваат на видот на градбите, а со посебните услови се утврдуваат податоци поединечно за секоја градба.

8. Посебните услови во зависност од видот на градбата ги содржат следните податоци:

- површината која ја зафаќа градбата;
- максималната површина на габаритот на градбата;
- височината на градбата до венец;
- височината од венецот на градбата до слемето;
- котата на приземје во однос на теренот;
- видот на градежен материјал односно конструктивни елементи;
- услови за архитектонско обликување на градбата;
- услови за обезбедување пристапност за лица со инвалидитет;
- услови за приклучување на постоечките инфраструктурни мрежи (електронапојување, водоснабдување и канализација и сл.);
- катастарска парцела и катастарска општина и
- други податоци и параметри во зависност од видот на градбата.

9. Графичкиот дел од Програмата е приказ на просторот во кој се предвидени градбите и истиот содржи графички прилог а доколку градбата се предвидува во рамки на градежна парцела на урбанистички план или урбанистичко-планска документација графичкиот дел содржи и извод од важечката планска документација.

10. Графичкиот прилог се изработува на ажурирана геодетската подлога и на истиот со колоритно означување се прикажуваат постојните и предвидените градби со површината која ја зафаќаат, а доколку градбата се предвидува во рамки на урбанистички план или урбанистичко-планска документација на ажурираната подлога соодветно се пренесуваат и површините за градење на градбите предвидени со планската документација кои не се изградени.

11. Постоечката состојба на која што се предвидува градбата треба да содржи ситуација со легенда (табела) која содржи податоци за површината, намената на постојните објекти и за нив издадена документација и степенот на уреденост на земјиштето со инфраструктура.

12. Планираната состојба треба да содржи ситуација, со легенда (табела) која ќе содржи целосни податоци за површината на новите градби и површината на земјиштето за нивна редовна употреба, висината и намената на градбите.

13. Доколку градбата се предвидува во рамки градежна парцела на урбанистички план или урбанистичко-планска документација, при утврдувањето на површината на градбата во графичкиот прилог, не треба да се навлезе во површината за градење на градбата утврдена со планската документација.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

14. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на изготвување на Програмата за привремени градби за потреби на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони кои се градат во рамки на технолошките индустриски развојни зони, отворени и затворени спортски игралишта, спортски сали со бруто развиена површина до 1500 м² и привремени градби за сместување на работници при изградба на индустриски објекти и линиски инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/15).

15. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-7192/1
23 април 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2412.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Руди Чајевец“ бр. 10/1-13 Скопје, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 27.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Руди Чајевец“ бр. 10/1-13 Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроцентрала МХЕЦ „Кушница“ со реф. бр.256 издадена со Одлука УП1 бр. 07-276/14 од 13.2.2015 година, („Службен весник на РМ“ бр. 24/15) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог I на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-276/14
27 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Руди Чајевец“ бр. 10/1-13 Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
27.4.2015 година

4. Датум на важење на лиценцата
27.4.2050 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 231.01.1/15

6. Број на деловниот субјект – 5246822

7. Единствен даночен број – 4030998353131

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Кушница“ со реф. бр.256 на КП 990/9, КП 990/10 и КП 990/11 КО Железнец, општина Демир Хисар.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕРСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хавари, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ КУШНИЦА СО РЕФ.БР. 256

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон со вертикално вратило
 - производител..... VAPHYDRO-БУГАРИЈА
 - нето пад77m
 - номинален проток.....0,4 m³/s
 - број на вртежи..... 600 min⁻¹
 - максимална моќност.....240 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор
 - вратило хоризонтално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител.....ULJANIK ХРВАТСКА
 - номинална привидна моќност.....275 kVA
 - номинална активна моќност.....247,5 kW
 - број на вртежи.....600min⁻¹
 - cosφ.....0.9
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
 - типтрофазен маслен
 - преносен однос.....0,4/10 kV/kV
 - моќност.....400 kVA
 - фреквенција.....50 Hz

2413.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 и член 48 став 1 алинеја 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 53 став 1 алинеја 5 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/11, 78/13 и 33/15), на седницата одржана на 28.4.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ-ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕКСТРА ЛЕСНО ГОРИВО ЕЛ-1, БИОГОРИВО И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)

1. На Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги БАЛКАН ПЕТРОЛ експорт-импорт ДООЕЛ Куманово, му се одзема лиценцата за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас (ТНГ), со евидентен број на издадената лиценца НД - 41.03.1/13 од 29.7.2013 година, поради тоа што носителот на лиценца престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност за која е издадена лиценцата, пропишани со Законот за енергетика и други прописи.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-131/13
28 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2414.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 и член 48 став 1 алинея 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 53 став 1 алинея 5 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), на седницата одржана на 28.4.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ-ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОСУПЕР БС 98 И ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО ЕЛ-1

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги АБЦ ОИЛ ДООЕЛ Скопје, му се одзема лиценцата за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98 и Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1, со евидентен број на издадената лиценца 43.3.1/14 од 13.2.2013 година, поради тоа што носителот на лиценца престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност за која е издадена лиценцата пропишани со Законот за енергетика и други прописи.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-238/13
28 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

2415.

Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014 и 20/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 март 2015 година, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ
НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА ВО СТРАНСТВО****Член 1**

Во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2013 и 48/2015), член 21 став 1 се додава нова точка 5 која гласи:

“5) трошоци за ортопедско и друго помагало за кое постои медицинска индикација и е неопходно за време на болничкото лекување во странство, а кое поради природата на заболувањето мора да се аплицира во текот на самото лекување и е неопходно за периодот до враќање во земјата.“

Член 2

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а се објавува по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-6385/3
1 април 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митев, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015068